

Народните избраници ги констатираа забелешките на Европската комисија и на секоја можна собраниска комисија дискутираат за нив, но освен теоретските размислувања за надминување на проблемите и за подобрување на лошата слика, која ЕУ ја има за нашава држава, барем засега сè останува само на празни зборови - од тоа нема ништо во практиката. Препукувањата меѓу позицијата и опозицијата и натаму продолжуваат, па прашањето не е во "штанцањето" на собраниските закони, за што обвинува опозицијата, зашто слично беше и во времето кога таа беше на власт, туку во менувањето на улогите и во тоа кој колку може неког повеќе да го обвини и да изнесе навреди за спротивниот табор.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Инцидентите кои ни се случија на парламентарните избори во 2008 година, немањето консензус и дијалог меѓу политичките партии, бојкотот на институциите... се негативните забелешки во Извештајот на Европската комисија, поради која Македонија и натаму останува во чекалната на Европската унија за добивање датум за преговори. Ваквите забелешки укажаа на незрелоста на политичките партии во Република Македонија, но и на незрелоста на македонската демократија. Во изминатиот период политичките субјекти со своето однесување и направиле штета на својата земја и го уништија нејзиниот углед во меѓународните институции. Иако "повиканите" ги констатираа забелешките, и на секоја можна собраниска комисија се дискутира за нив, сепак освен теоретските размислувања за надминување на проблемите и за подобрување на лошата слика која ЕУ ја има за нашава држава, барем засега сè останува на празни



ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ ГИ КОНСТАТИРА ЗАБЕЛЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕТО НЕМА ПРОМЕНА ВО ОДНЕ

НА ЕВРОПА НЕ СОБРАНИСКИ

зборови, од тоа нема ништо во практиката. Напротив, препукувањата меѓу позицијата и опозицијата и натаму продолжуваат, па прашањето не е во "штанцањето" на собраниските закони, зашто слично беше и во времето кога СДСМ беше на власт, туку во менувањето на улогите и во тоа кој колку може повеќе да изнесе навреди за спротивниот табор.

Македонија го пропушта и последниот воз за Брисел и е најизолирана земја. Владата влече погрешни потези за иднината на оваа земја во ЕУ, обвини опозицијата која, не само што побара нов Деловник, кој штотуку почна да се применува (беше донесен без нив), туку и констатира дека Собранието манипулира со оправдувањето оти ситуацијата со економската криза ја наметнала потребата од носење закони по скратена постапка. Прашува дали спикерот Вељаноски повторно ќе му се извинува на Фуере за носењето закони по итна постапка.

Вељаноски излегува со контрастав: "Во сите демократски држави се интервенира со мерки кои треба да стапат на сила што поскоро. Ако вие тоа не го разбирате - ваш проблем. Во краен случај, Собранието е тоа кое одлучува дали ќе го прифати образложението на Владата за начинот на кој се предлага да бидат донесени овие закони".

Во ваква рашомонијада на "раштиман оркестар на собраниски пратеници", неминовно е прашањето какво

ли тоа дијалог ќе се постигне ако секој влече на своја страна, односно изјавите ги менува во зависност од позицијата на која се наоѓа. Со вакво однесување не се оди во Европа!

БОЈКОТ

Долгогодишното искуство на парламентарниот живот во Република Македонија укажа на фактот дека законодавците сè уште ги немаат надминато своите лични суети, поради кои и се случува бојкотот на институциите.

Осврнувајќи се на политичкиот дијалог и на неодамнешниот бојкот на Собранието од страна на СДСМ, Силвана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ, посочи:

"Ќе укажам на тоа дека во Собранието на РМ од самиот почеток на овој парламентарен состав имаше комуникација меѓу координаторите на сите политички партии, и заедно само за 25 дена донесовме 95 закони, по итна постапка, за кои беа усвоени 69 амандмани од опозицијата. За да не го спираме процесот на донесување закони, како што тоа беше во претходниот состав на Собранието, се договоривме со координаторите на сите политички групи, ги свикавме министрите и на координација буквално се претресуваа сите амандмани. Значи, аргументите се спротивставуваа меѓу министрите и пратениците на координација со тоа што договоравме на кој начин може најбрзо да се одвива седницата за овие закони,



бранието. Тогаш СДСМ набрзина донесе еден куп закони, во кои ние немавме никаков ангажман, ниту можевме нешто да промениме. Сè на сè, изгубија граѓаните кои гласаа за нас, а и ние изгубивме како политичка партија. Убедена сум дека она што ние го надминавме, ќе го надминат и другите партии, и ова ќе биде минато за РМ. Во тогашниот период, кога ние го бојкотиравме Собранието, го немаше тој силен мониторинг на ЕК. Сега, со сосема друг диоптер се гледаат состојбите во РМ и сите политички партии мора да сфатат дека на тој начин ѝ се прави само штета на државата и дека сите недоразбирања можеме заедно да ги решаваме во Собранието. Не вела дека нема забелешки на функционирањето на новиот Деловник, меѓутоа отворени сме да дискутираме за сите предлози на опозицијата сè со цел да може подобро да

ШКИТЕ ВО ЕВРОПСКИОТ ИЗВЕШТАЈ, НО И ПОКРАЈ СУВАЊЕТО НА НАРОДНИТЕ ИЗБРАНИЦИ

Ќ ТРЕБА "РАШТИМАН ОРКЕСТАР"

кои ни беа заостанати, да ги ставиме ад акта и веќе да почнеме со новите закони, кои треба да пристигнат од Владата на РМ. Од 172 закона, кои се донесоа по итна постапка, 94 закони ги донесовме заедно со опозицијата. Тоа беше резултат на сериозен дијалог внатре во Собранието, на големо разбирање од страна на парламентарното мнозинство и на опозицијата, а не на немањето дијалог. Така беше сè до моментот додека СДСМ не реши да го напушти Собранието, но бојкотот не беше заради немањето политички дијалог внатре во законодавниот дом. Напуштањето на институциите беше од сосема други причини, за да се прави притисок врз независната судска власт, односно заради затворањето на виден функционер на СДСМ, што заврши со негова аболиција од страна на претседателот на државата, Црвенковски. Се случи огромен проблем и повторно околу вратот ни ја закачија таблата, како што ја имавме и претходно кога ДУИ го напушти Собранието - немање политички дијалог во РМ".

Но, и додека СДСМ беше на власт се случуваше бојкот од страна на тогашната опозиција ВМРО-ДПМНЕ.

"Не го амнестирам ниту ВМРО-ДПМНЕ на кое му припаѓам - вели Бонева - бидејќи и ние во 2002 година, кога бев пратеник, неколку месеци отсутвавме од работата на Собранието. Но, добивме само критика од сопствените гласачи зошто нè нема внатре во Со-



ВМРО-ДПМНЕ СФАТИ ДЕКА НЕГОВИОТ БОЈКОТ НА СОБРАНИЕТО ВО 2002 ГОДИНА ГО ОДДАЛЕЧИ ОД СОПСТВЕНИТЕ ГЛАСАЧИ. ТОА ТРЕБА ДА ГО СФАТАТ И ОСТАНАТИТЕ, СИЛВАНА БОНЕВА



СÈ ДОДЕКА НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ НЕ ИМ СЕ ОДЗЕМЕ СУБЈЕКТОТ НА МАНИПУЛАЦИЈА СО ПОМАЛИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ, ЌЕ ИМА НЕРЕГУЛАРНОСТИ, КЕНАН ХАСИПИ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ

полицајците и јас се чувствуваме навредени од тоа дека се организира едукација на полицајците како да го одржуваат редот. Во РМ имаме ниво на структури во полицијата, а и самите полицајци се обучени да одржуваат ред за време на изборите. Ова го велам бидејќи за нерегуларностите не беа виновни полицајците кои беа на терен, туку оние структури кои беа ангажирани да ги фалсификуваат изборите. Значи, треба да се формира друга комисија, со нови членови и да се истражува случај по случај, да се види колку секој сноси вина и за тоа да одговара пред надлежниот орган. Ова го велам, бидејќи ниту граѓаните се виновни, ниту полицајците, виновни сме ние кои директно учествуваме во тие избори, а фактички работиме против интересите на граѓаните и на земјата. Треба да ги исполниме тие стандарди кои се во наша добивка и во добивка на граѓаните, а потоа во интерес на ЕУ итн.", вели Рафиз Алити, ДУИ.

Кенан Хасипи, од Демократска партија на Турците во Република Македонија, вели дека колку што е можно на политичките партии треба да им се одземе субјектот на манипулации.

"Доколку постои субјект на изборна манипулација сигурно некоја од политичките партии ќе се нафати да влегува во тие изборни нерегуларности. Голем дел од субјектот на манипулација се помалите етнички заедници, бидејќи кај нив постои тенденција да ги дистрибуираат гласовите на политичките субјекти од различна провиниенција. Не верувам дека колку и да се дотерува изборното законодавство тоа ќе може да ги спречи евентуалните нерегуларности. Значи, сè додека не се отстрани политичката волја за изборни нерегуларности и не им се одземе субјектот на манипулација на политичките партии, ќе има такви неправилности. Во март ќе имаме сериозен тест за демократијата. Иако се донесе Изборниот законик, сепак не се "чепна" изборниот модел, тој помалите етнички заедници не ги става во рамноправна состојба за да можат во рамноправна трка да добијат свои претставници во Собранието".

работиме. Важно е и тоа што се води сериозна постапка поддржана од повеќе меѓународни организации, од влади на земји-членки на ЕУ, меѓу кои се Велика Британија, Чешка, Швајцарија за зајакнување на капацитетот на Собранието, а тоа е од огромна важност за јакнење на демократскиот капацитет внатре во Собранието, за поинакво гледање на законите, со поголемо учество на експерти и на тој начин постои силна поткрепа на пратениците во комисиите за да можат да носат квалитетни закони. Следејќи го Акциониот план на Владата на РМ, и ние како Собрание во делот за кој сме задолжени, ќе продолжиме да работиме истрајно и сите заедно ќе успееме да добиеме датум за преговори и да ја внесеме РМ во ЕУ. Без оглед на сите пречки пред нас, доколку ги исполниме критериумите и доколку се обединети опозицијата и парламентарното мнозинство, мислам дека сите заедно ќе успееме во нашата цел".

ОБЈЕКТИВНОСТ

Кога станува збор за изборните нерегуларности во 2008 година факт е дека активните учесници во политичкиот живот мора сериозно да си ја сфатат улогата во политичкиот живот и да ги разгледаат забелешките на кои ни укажаа меѓународните претставници. Сепак, проблемот е и во тоа што оние кои ги фалсификуваа изборите поминаа неказнето.

"За да ни се случат регуларни избори сите треба да сносиме одговорност, секако се подразбира дека дел од вината или дел од одговорноста им припаѓа и на сите други субјекти и политички актери кои ќе учествуваат на тие избори. Мислам дека во МВР ќе треба да се формира нова комисија, која ќе ги испитува инцидентите, бидејќи претходно формираната комисија не ја заврши задачата како што требаше. Мислам дека и



КРАТИА

СИТЕ ВИДОВИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

ТОНЕРИ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ТОНЕРИ

075/ 408-687